

### КНИГА

Масоните велат дека Големата ложа е формирана кога ќе добие светлина од некоја од светските ложи.

Големата ложа на Македонија е со седиште во Скопје. Формирана е на 1 октомври 2005 година, под водство на лордот од Нортхемптон, извршен Голем мајстор, а во присуство на највисоки достоинственици од Англија, САД и од Израел.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



# АНГЛИСКАТА МАСОНСКА ЛОЖА ЈА ПРИФАТИ МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕ

Во издание на "Култура" од печат излезе првата книга на македонски јазик за масонеријата, "Масони - бривијар за древното братство" од повеќемина автори, а за македонската масонерија пишува Симе Алушевски, новинар од Битола. Често пати за масонеријата се мисли дека е нешто таинствено и непознато, но сепак во книгата е подвлечено дека не станува збор за ништо тајно и дека со читање литература, со следење на настаните, полека секој може да се доближи до, како што го викаат, масонското движење. Напротив, тие се организација која работи јавно, за општото добро на својата земја и на тој начин - на целото човештво.

По тој повод, во Македонија беше дојден еден од најпознатите масонолози на овие простори, Зоран Ненезиќ од Белград, кој и самиот е слободен ѕидар, мајстор на Големата ложа на Србија. Тој ја оцени книгата како систематична, сериозна, богата и говореше посебно за поглавјето за македонската масонерија, што е и најпровокативниот дел за нашата јавност.

"Македонија е почитувана од масоните, па затоа, и покрај противењето од Грците, таа е примена под уставното име во светската организација на ложи. Она што е особено важно, огромно и невидено при-

знание за македонската Голема масонска ложа е што практично таа е првата во светот, ако ја исклучиме француската, која е формирана во специфични услови, формирана директно од Англиската обединета ложа. Англиската ложа, која е создадена уште во далечната 1717 година, е мајка на сите големи ложи во светот. Со



овој факт, угледот на младата македонска ложа во светот на масонеријата е многу голем. Друго особено важно за Македонија е што Англиската ложа, а со тоа и сите ложи во светот ја прифатија Македонија под нејзиното уставно име, што е од големо значење, бидејќи се работи за влијателна организација, која има меѓународна комуникација на ниво на држави.

Мислам дека тоа е важен сигнал кој може да значи дека нешто позитивно ќе се реши со Македонија. Таков случај не е забележан последниве седумдесет години. Тоа е поради големата доверба која ја стекнале македонските масони кај Англичаните", потенцираше господинот Ненезиќ. Како што истакна масонистот Ненезиќ, македонската Голема ложа е формирана на 1 октомври 2005 година. За тоа требало да бидат исполнети условите, да има три ложи со по најмалку пет мајстори. За формирање Голема ложа требало во трите вкупно да има најмалку 21 член. Кај нас, тогаш имало 26. За нечие членство, секоја индивидуа треба да биде предложена од двајца масони.

Тој тврди дека во архивите на "Големит Ориентир" во Италија и во Франција постојат документи кои ќе ги разјаснат најголемите историски настани на македонскиот народ, како што е Илинденското востание во 1903 година, и ако се објават, "позитивно ќе се одразат на државотворноста на Македонија".

Според Ненезиќ, многу познати Македонци биле масони. ВМРО била формирана и функционираше по моделот на масонските ложи во Солун, а релацијата Битола-Солун била главна дестинација на македонските масони на крајот на XIX и на почетокот на XX век.